

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27, член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015) и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20), постапувајќи по Жалбата изјавена од Граѓанската иницијатива Охрид СОС, поднесена преку полномошник Драгана Велковска, против Основното јавно обвинителство Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 14.02.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од Граѓанската иницијатива Охрид СОС, поднесена преку полномошник Драгана Велковска, против Основното јавно обвинителство Охрид, заведена во Агенцијата под бр.08-66 на 01.02.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ УВАЖУВА.**
2. **СЕ НАЛОЖУВА** на Имателот на информации, да постапи по Барањето на Барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја известува Агенцијата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Граѓанската иницијатива Охрид СОС, на 18.01.2023 година, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основното јавно обвинителство Охрид, со кое побарала да и се достави по е-маил следните информации:

“ 1. Бараме да ни доставите ажурирана информација за случај за кој ОЈО Охрид има поднесено обвинителен предлог Ко.бр.112/2021 од 28.01.2022 г., до каде е постапката за секој од обвинителните акти, каков е исходот, дали наведените субјекти се санкционирани.“

Имателот на информации на 18.01.2023 година го известил Барателот на информации дека „Вашите барања за информации за предметната работа во Основното јавно обвинителство потребно е да ги упатите до Јавното обвинителство на Република Северна Македонија-Служба за односи со јавноста од каде ќе Ви одговорат на Вашето барање.“

Барателот на информации на 23.01.2023 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, со приложен доказ добиен од Основното јавно обвинителство Охрид.

Постапувајќи по ова Барање, Имателот на информации до Барателот доставил Известување А.бр.03-41/3 од 24.01.2023 година, во кое е наведено дека: „...Ве известуваме дека согласно чл.18 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер барањето за слободен пристап до информации го доставивме на надлежно постапување на Основното јавно обвинителство Охрид, како имател на бараната информација.

Имателот на информации, на ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, поради што Барателот на информацијата, во законски предвидениот рок поднел Жалба заведена во Агенцијата под арх. бр. 08-66 од 01.02.2023 година.

Агенцијата со електронски допис бр.08-66 од 02.02.2023 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации не одговори на дописот на Агенцијата.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот утврди дека Имателот на информации не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно во законски предвидениот рок не ги доставил бараните информации до Барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донел управен акт согласно горенаведениот Закон, поради што се смета дека Барањето е одбиено.

Согласно погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,
Пламенка Бојчева**